

**ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
СКОПЈЕ АД - Скопје**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2021 и
Извештај на независниот ревизор

Скопје, Јуни 2022 година

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор до акционерите на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА
НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје

Одговорност на Раководството

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за финансиска состојба	8
Извештај за промените во главнината	9
Извештај за паричните текови	10
Белешки кон Финансиските извештаи	11-26

Прилози

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето на Друштвото согласно Законот за трговските друштва

Годишна сметка

Годишен извештај за работењето на Друштвото

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - СКОПЈЕ**

Ние бевме ангажирани да извршиме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД СКОПЈЕ (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2021 година, како и соодветниот Извештај за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - СКОПЈЕ
(продолжение)**

Основа за мислење со резерва

Врз основа на извршената ревизија го истакнуваме следново:

- Како што е прикажано во Белешката 10 кон финансиските извештаи, Друштвото има во евиденција градежни објекти со нето сметководствена вредност од 7.213 илјади денари. Лабораторијата во Охрид со нето сметководствена вредност од 822 илјади денари според имотен лист број 101873 КО Охрид е во сопственост на Друштвото. Останатите градежни објекти кои се наведени во белешката 10 со нето сметководствена вредност од 6.391 илјади денари се дадени на користење, а се во сопственост на Република Северна Македонија - Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, со што нивното евидентирање како нетековни средства не е во согласност со МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема. Друштвото треба да направи отпис на недвижностите како и на капиталот на Друштвото за 6.391 илјади денари, бидејќи идни договорни ангажмани поврзани со дефинирање на сопственоста на недвижностите не се утврдени со датумот на овие финансиски извештаи.
- Како што е прикажано во Белешка 12 кон финансиските извештаи со состојба на 31 Декември 2021 година, салдото на побарувањата од купувачите во земјата изнесува 42.213 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури и алтернативни постапки, утврдивме дека дел од овие побарувања во износ од 33.126 илјади денари се застарени и постои значаен ризик за нивна наплата, а Друштвото нема извршено соодветно вредносно усогласување на овие побарувања. Следствено Друштвото ги има потценето трошоците и преценето добивката соодветно.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, Финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 Декември 2021, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - СКОПЈЕ
(продолжение)**

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува 31 Декември 2021 година, во согласност со МРС 720 кој е прифатен и објавен во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува на 31 Декември 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и финансиските извештаи.

Скопје, 08 јуни 2022 година


Овластен ревизор

Јасмина Рафајловска



Директор

Јасмина Рафајловска



ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје, на страниците од 7 до 10 и Белешките кон истите на страниците од 11 до 26 се одговорност и се одобруваат од раководството.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со законските прописи, принципи и правила кои важат во Република Северна Македонија. Приложените Финансиски извештаи за 2021 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со Финансиските извештаи за 2020 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки и оценки на датумот на нивното составување.

Врз основа на вистинитоста и објективноста на Финансиските извештаи, раководството има развиено и одржува внатрешна структура за контроли.

Раководството верува дека внатрешните контроли овозможуваат сигурност во однос на бонитетот на финансиските евиденции и дека средствата се правилно евидентирани и вредниувани во сметководството. Внатрешниот процес на контрола исто така го вклучува и информирањето на вработените од страна на раководството за политиките кои овозможуваат етичко водење и деловно однесување.

Независниот ревизор, Рафајловски ревизија ДОО - Скопје, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Финансиски извештаи и неговиот Извештај е даден на страниците 3, 4, 5 и 6.

Претседател на Управен одбор на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ
ТЕХНОЛОГИИ АД - Скопје

Борис Таневски



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020
 (во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Приходи од извршени услуги	4	30.806	37.836
Останати оперативни приходи	5	279	1.446
Трошоци за сировини и материјали	6	(2.109)	(2.023)
Трошоци за вработените	7	(16.458)	(15.914)
Амортизација	10	(521)	(752)
Останати оперативни расходи	8	(16.963)	(19.908)
Нето приходи (расходи) од финансирање	9	(263)	(249)
<i>Добивка/загуба пред оданочување</i>		<i>(5.229)</i>	<i>436</i>
Данок на добивка	21	-	(288)
<i>Добивка/загуба за годината од континуирано работење</i>		<i>(5.229)</i>	<i>148</i>
<i>Загуба за годината од прекинатото работење</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(5.229)	148
<i>Останатата сеопфатна добивка</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(5.229)	148
ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА	16	(149,4)	4

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од
Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Друштвото
на ден 25 февруари 2022 година*

Претседател на Управен одбор на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

АД - Скопје
Борис Танески



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2021 и 2020
(во 000 Денари)

	Белешка	31 Декември 2021	31 Декември 2020
A СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални средства	10	11.554	11.199
Нематеријални средства во подготовка	10	4.592	3.065
Финансиски вложувања	11	1.000	1.000
<i>Вкупно нетековни средства</i>		<u>17.146</u>	<u>15.264</u>
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	12	42.213	44.820
Други краткорочни побарувања	13	18.844	17.411
Парични средства	14	1.838	2.805
ABP		-	1.737
<i>Вкупно тековни средства</i>		<u>62.895</u>	<u>66.773</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>80.041</u>	<u>82.037</u>
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ			
Запипан капитал	15	42.841	42.841
Законски и други резерви		21.520	21.520
Акумулирана (задржана) добивка/загуба		(1.705)	3.524
<i>Вкупна главнина и резерви</i>		<u>62.656</u>	<u>67.885</u>
В ОБВРСКИ			
Нетековни обврски			
Долгорочни обврски	17	4.623	592
<i>Вкупно нетековни обврски</i>		<u>4.623</u>	<u>592</u>
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	18	1.470	16
Други краткорочни обврски	19	7.587	10.399
ПВР		3.705	3.145
<i>Вкупно тековни обврски</i>		<u>12.762</u>	<u>13.560</u>
<i>Вкупно обврски</i>		<u>17.385</u>	<u>14.152</u>
ВКУПНА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>80.041</u>	<u>82.037</u>
<i>Вонбилансни средства</i>	20	<u>172.969</u>	<u>172.969</u>
<i>Вонбилансни обврски</i>	20	<u>172.969</u>	<u>172.969</u>

*Белешките кон Финансискиот извештај се интегриран дел од
Финансискиот извештај*

Претседател на Управен одбор на
ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ
НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
АД - Скопје
Борис Танески



ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020
(во 000 Денари)

2021	Акционерски капитал	Законски и други резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
Состојба на				
1 Јануари 2021	42.841	21.520	3.524	67.885
Загуба за 2021 година	-	-	(5.229)	(5.229)
Состојба на				
31 Декември 2021	42.841	21.520	(1.705)	62.656
2020	Акционерски капитал	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на				
1 Јануари 2020	42.841	21.520	3.376	67.737
Добивка за 2020 година	-	-	148	148
Состојба на				
31 Декември 2020	42.841	21.520	3.524	67.885

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020
(во 000 Денари)

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Готовински тек од оперативни активности		
Добивка/Загуба пред оданочување	(5.229)	436
<i>Корежирано за:</i>		
Амортизација	521	752
Побарувања од купувачи	2.607	(3.329)
Останати побарувања и АВР	305	830
Обврски спрема добавувачи	1.454	14
Останати краткорочни обврски	908	3.376
Данок на добивка	-	(288)
<i>Нејто гојовина од оперативни активности</i>	566	1.791
Готовински тек од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(2.404)	(2.422)
Продажба на основни средства	-	-
Долгорочни вложувања	-	(1.000)
Расход на вложувања	-	416
<i>Нејто гојовина од инвестициони активности</i>	(2.404)	(3.006)
Готовински тек од финансиски активности		
Примени кредити	17.483	2.860
Исплата на кредити	(16.612)	(869)
<i>Нејто гојовина од финансиски активности</i>	871	1.991
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(967)	776
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	2.805	2.029
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	1.838	2.805

Белешките кон Финансиските извештаи се интегриран дел од Финансиските извештаи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: Друштвото) е заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот ЕМБС 4067258.

Друштвото е основано на 26.01.1956 година со упис во трговскиот регистар.

Седиштето на Друштвото е на улица Живко Чинго бр.16 Скопје.

Приоритетна дејност на Друштвото е 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки.

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2021 година е: 100,00% обични акции во сопственост на физички и правни лица.

Друштвото во својот состав има регистрирано четири подружници:

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје - Подружница Тетово

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Битола

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Штип

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Охрид

Просечниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2021 година изнесува 31 вработени (2020: 30 вработени).

Друштвото работи во отежнати економски услови предизвикани од пандемијата на Коронавирусот COVID-19. Вирусот е потврден од Светската здравствена организација на почетокот на 2020 година и е прогласен како глобална пандемија која предизвикува нарушување на нормалното функционирање на глобалната економија, како и економијата во Република Северна Македонија. Друштвото континуирано ги следи и почитува мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија за заштита и превенција на COVID-19 и презема низа организациони и технички мерки како што се: посебен протокол за работа со клиенти, посебен протокол за вработените, обезбедување заштитна опрема и дезинфекциони средства и други слични мерки.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото го води сметководството и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството ("Службен весник на РМ", број 159/09, 164/10 и 107/11).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа на мерење, освен ако не е поинаку наведено. Во финансиските извештаи извршени се рекласификации на одредени позиции согласно барањата на МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјада македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

2.2 Подготовка во услови на инфлација

Раководството е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.3 Износи искажани во странски валути

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат во МКД според девизниот курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба. Трансакциите кои што се извршени во странска валута се изразуваат во МКД по девизниот курс на денот на трансакцијата. Сите разлики од промените на девизните курсеви се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.4 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиска состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2021		31 Декември 2020	
1 USD	54,3736	Денари	50,2353	Денари
1 EUR	61,6270	Денари	61,6940	Денари

2.5 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2020 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2021 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2021.

3.1 Приходи од извршени услуги

Приходиите од извршени услуги се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Приходите од извршени услуги ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

3.2 Приходи и расходи од финансирање

Приходиите и расходиите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики.

Приходите од камата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка, кога доспеваат за наплата.

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата.

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

3.3 Материјални средства

Материјалните средства (недвижностите, постројките и опремата) се евидентираат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезвреднување. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото.

Добивките или загубите кои произлегуваат од отуѓувањето или повлекувањето од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат како добивки или загуби во Извештајот за сеопфатна добивка.

3.4 Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на амортизација определени во зависност од проценетиот корисен век за користење на средствата. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

	Корисен век	Стапки
Градежните објекти	40 години	2,5%
Опрема и мебел	5 години	10%-20%
Канцелариска опрема	4 години	25%
Моторни возила	4 години	25%

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење.

3.5 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во останати оперативни расходи. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид потенцијалните доцнења со наплатата.

3.6 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите се состои од набавна цена и увозна царина, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност во редовниот тек на работење намалена за трошоците за продажба.

Вредносните усогласувања (исправките) кои се евидентираат на товар на останати расходи се прават во случаи кога ќе се оцени дека е потребно сметководствената вредност на залихите да се сведе на нивната нето реализациона вредност.

3.7 Акционерски капитал

3.7.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатените акции.

3.7.2. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени.

3.8 Користи за вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината. Трошокот за овие плаќања се признава во Извештајот за

сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија.

3.9 Пари и парични еквиваленти

Париите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, волагајна, и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.

3.10 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи и осиганувањето обврски се евидентираат според набавната вредност.

3.11 Обврски за даноци

Даноките се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка на непризнатите расходи и помалку искажаните приходи намалени за износот на даночениот кредит, како и при исплата на дивиденда и други распределби од добивката согласно Законот за данокот на добивка.

4. ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ

Приходите од продажба се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Приходи од услуги и стоки во земјата	30.806	37.836
<i>Вкупно приходи од продажба</i>	<i>30.806</i>	<i>37.836</i>

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Други приходи	279	1.446
<i>Вкупно оперативни приходи</i>	<i>279</i>	<i>1.446</i>

Другите приходи во износ од 279 илјади денари во најголем дел се однесуваат на приходи од државни поддршки за исплата на плати, наплата на судски трошоци и друго.

6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини, материјали се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Потрошени сировини и материјали	266	376
Потрошени канцелариски материјали	71	89
Потрошена енергија	713	613
Потрошено гориво	1.034	870
Отпис на ситен инвентар	25	75
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<i>2.109</i>	<i>2.023</i>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати како и даноците и придонесите на вработените се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Нето плати	10.538	10.338
Персонален данок и придонеси од плати	5.205	5.016
Останати трошоци на вработените	715	560
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	<i>16.458</i>	<i>15.914</i>

Останатите трошоци на вработените вклучуваат: дневници за службени патувања во земјата, регрес за годишен одмор, колективно осигурување и друго.

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Останатите оперативни расходи од работење се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
ПТТ услуги	465	461
Услуги за тековно одржување	170	121
Трошоци за репрезентација	275	655
Банкарски услуги	657	414
Премии за осигурување	128	406
Авторски хонорари	3.195	3.321
Надомест за управен и надзорен одбор	3.400	1.847
Трошоци за менаџерски тим	-	763
Адвокатски и нотарски услуги	472	587
Други трошоци	8.201	11.333
<i>Вкупно останати оперативни расходи</i>	<i>16.963</i>	<i>19.908</i>

Другите трошоци во износ од 8.201 илјади денари во најголем дел се состојат од услуги за печатење во износ од 905 илјади денари, наемнини во износ од 310 илјади денари, останати услуги во износ од 5.545 илјади денари и друго.

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Приходи од камати и курсни разлики	201	273
Расходи за камати и курсни разлики	(464)	(522)
<i>Вкупно нето приходи од финансирање</i>	<i>(263)</i>	<i>(249)</i>

10. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Материјалните и нематеријалните средства се состојат од следново (во 000 денари):

2021	Градежни објекти	Опрема и транспортни средства	Нематеријални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2021	15.808	35.975	3.065	54.848
Зголемување	-	876	1.527	1.527
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2021	15.808	36.851	4.592	57.252
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2021	8.183	32.408	-	40.591
Амортизација за 2021	412	172	-	583
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2021	8.595	32.510	-	41.105
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2021	7.213	4.341	4.592	16.146
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2021	7.625	3.574	3.065	14.264
2020	Градежни објекти	Опрема и транспортни средства	Нематеријални средства во подготовка	ВКУПНО
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2020	15.808	35.169	1.458	52.435
Зголемување	-	815	1.607	2.422
Намалување	-	(9)	-	(9)
Салдо на 31 Декември 2020	15.808	35.975	3.065	54.848
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2020	8.119	31.713	-	39.832
Амортизација за 2020	64	688	-	752
Намалување	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2020	8.183	32.401	-	40.584
Нејто сметководствена вредност на 31 Декември 2020	7.625	3.574	3.065	14.264
Нејто сметководствена вредност на 1 Јануари 2020	7.689	3.453	1.458	12.600

Друштвото во својата евиденција ги има евидентирано следните градежни објекти:

1. Лабораторија во Охрид од 84м2 според имотен лист бр.101873 КО Охрид во сопственост на друштвото.

2. Градежни објекти кои се дадени на трајно користење од страна на Република Северна Македонија - Универзитет "Свети Кирил и Методиј" Скопје и тоа:

- Зграда 1 во подрум 797 м2
- Зграда 1 во приземје 50 м2
- Зграда 3 (лимена барака) 466 м2
- Зграда 4 (гаражи) цела 36 м2
- Зграда 5 (гаражи) цела 121 м2
- Контејнер (монтажен) 12 м2

11. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вкупните финансиски вложувања се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Учество во основен капитал во Институт за земјотресно инженерство и климатски промени Скопје	1.000	1.000
<i>Вкупно финансиски вложувања</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Побарувања од купувачи во земјата	42.213	44.820
<i>Вкупно побарувања од купувачи</i>	<i>42.213</i>	<i>44.820</i>

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите краткорочни побарувања се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Побарувања за дадена позајмица	304	304
Депозити во Шпаркасе банка Скопје	15.561	15.505
Депозити во Стопанска банка Битола	716	1.454
Депозити во Халкбанк	6	-
Побарувања за дадени аванси	1.918	-
Останати краткорочни побарувања	339	148
<i>Вкупно други краткорочни побарувања</i>	<i>18.844</i>	<i>17.411</i>

Друштвото над депозитите во Шпаркасе Банка АД Скопје има залог заради обезбедување на Договорот за деловна соработка-вршење банкарски работи.

Друштвото над депозитите во Стопанска банка АД Битола има залог заради обезбедување на договорите за краткорочен кредит.

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Парични средства на денарски сметки	1.438	1.562
Парични средства на девизни сметки	400	1.243
<i>Вкупно парични средства</i>	<i>1.838</i>	<i>2.805</i>

15. СОСТОЈБА НА ГЛАВНИНАТА И РЕЗЕРВИТЕ

15.1 Акции по родови и сопственост

Акциите по родови и сопственост се следниве:

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2021	01.01.21	%	зголем.	намал.	31.12.21
Обични акции	Физички лица	24.671	70,49%	-	-	24.671	70,49%
	Правни лица	10.329	29,51%	-	-	10.329	29,51%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Вкупно		35.000	100%	-	-	35.000	100%

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба					
		2020	01.01.20	%	зголем.	намал.	31.12.20
Обични акции	Физички лица	24.671	70,49%	-	-	24.671	70,49%
	Правни лица	10.329	29,51%	-	-	10.329	29,51%
	Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Вкупно		35.000	100%	-	-	35.000	100%

Друштвото во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија има запишано акционерски капитал од 700.000 Евра.

Основната главнина во сметководствената евиденција е усогласена со основната главнина запишана во Трговскиот регистар.

Номиналната вредност на една акција изнесува 20 Евра.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на акционери за еквивалент од 1 акција.

15.2 Задолжителна општа резерва

Друштвото издвојува задолжителна општа резерва која се формира по пат на зафаќање од добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на надлежниот орган на Друштвото, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото.

Усогласувањето и движењето во главнината и резервите е даден во Извештајот за промените во главнината за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020 на страна 7.

16. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Заработката/загубата по акција е следнава (во 000 денари):

Добивка/загуба расположива за имателите на обични акции и дивиденда на приоритетни акции (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Добивка/загуба за годината	(5.229)	148
Дивиденда на приоритетни акции	-	-

Просечен број на обични акции

(во број на акции во 000):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Издадени обични акции на 1 Јануари	35	35
Ефект од откупени сопствени акции	-	-
Просечен број на обични акции на 31 Декември	35	35
Заработка/загуба по акција = (добивка/загуба - дивиденда на приоритетни акции)/ просечен број на обични акции)	(149,4)	4

17. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Долгорочни кредити од Шпаркасе Банка	1.000	503
Долгорочни кредити од Стопанска Банка Битола	3.623	89
<i>Вкупно долгорочни обврски</i>	<i>4.623</i>	<i>592</i>

Долгорочните кредити спрема Стопанска Банка АД Битола се врз основа на:

- Договор за користење на краткорочен денарски кредит со еднократно доспевање бр.08-24127/2 во износ од 1.300.000. Кредитот е одобрен со прилагодлива каматна стапка од 1,5 процентен поен. Кон овој договор е склучен Анекс 1 бр.08-10682/2 и Анекс 2 бр.08-21529/2. Рокот на враќање на кредитот е до 15.01.2020 година. Со Анекс 3 бр.08-52/2 од 11.01.2021 година се менува рокот на враќање на кредитот како и каматната стапка. Рок на враќање на кредитот е 01.01.2024 година со каматна стапка како збир од референтната каматна стапка за пресметување на затезната камата објавена од НБРСМ зголемена за 5,5% проценти годишно.
- Договор за краткорочно користење на парични средства бр.08-3315/2 во износ од 3.000.000 денари. Кредитот е одобрен со променлива каматна стапка пресметана како збир од референтна каматна стапка за пресметување на казнена камата, која во моментот на одобрување на средствата изнесува 2,25 на годишно ниво, зголемена за 6,75% процентни поени односно во моментот на одобрување на кредитот каматна стапка од 9%. Рокот на враќање на кредитот е 21.02.2021 година. Со Анекс 1 бр. 02-2634/1/I-14 склучен на ден 12.02.2021 и Анекс 2 бр. и Анекс бр. . 02-2814/1/II-21 склучен на ден 18.02.2021 година се продолжува рокот на враќање на кредитот до 17.02.2023 година. Како обезбедување на кредитот ќе служи: Меница во форма на нотарски акт, издаедна и акцептирана од друштвото и авалирана од сопственикот на друштвото.

Долгорочните кредити спрема Шпаркасе банка АД Скопје се врз основа на:

- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.59993/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,25% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.01.2021 година. Со Анекс 1 бр.45076/1 се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.01.2022 година. Со Анекс 2 склучен на ден 21.12.2021 се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.01.2023 година.

18. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново (во 000 денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Обврски спрема добавувачи	1.470	16
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<u>1.470</u>	<u>16</u>

19. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следново (000 во денари):

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Обврски за даноци	600	984
Краткорочни кредити Стопанска Банка АД Битола	-	4.160
Краткорочни кредити Шпаркасе Банка АД Скопје	4.995	3.995
Други обврски	1.992	1.260
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<u>7.587</u>	<u>10.399</u>

Краткорочни кредити спрема Шпаркасе банка АД Скопје се врз основа на:

- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.54966/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,15% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.12.2020 година. Со Анекс 1 бр.45075/1 и Анекс бр.2 од 03.12.2021 година се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.12.2021 година односно до 05.12.2022 година.
- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.40466/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,50% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.09.2020 година. Со Анекс 1 бр.34311/1 и Анекс 2 бр. 43319/1 од 20.09.2021 година се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.09.2021 година односно до 05.09.2022 година.
- Договор за краткорочен револвинг кредитен лимит бр.49045/1 во износ од 1.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 4,50% на годишно ниво. Рок на враќање на кредитот е 05.10.2020 година. Со Анекс 1 бр.34313/1 и Анекс 2 бр.43353/1 од 20.09.2021 година се продолжува рокот на враќање на кредитот до 05.10.2021 година односно до 05.09.2022 година.
- Договор за краткорочен кредит бр.70397/3 во износ од 2.000.000 денари. Кредитот е одобрен со каматна стапка од 2% годишно. Рок на враќање на кредитот е 20.12.2022 година.

20. ВОНБИЛАНСНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Вонбилансните средства и обврски во износ од 172.969 илјади денари произлегуваат од Договорот за деловна соработка број 03-1267 од 13.12.2006 година склучен со Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје заради остварување на научно-истражувачки и други дејности во функција на основната едукативна дејност на Универзитетот. Согласно овој договор Друштвото го користи лозјето и Вратничкото езеро во КО Вратница, административната зграда на улица Борис Кидрич во Тетово и опремата заради едукативни, научно-истражувачки и други цели во корист на Универзитетот. Овој договор се склучува за временски период од 20 години почнувајќи од 01.01.2007 година.

21. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

21.1 Идентификација на поврзани субјекти

Поврзани субјекти на Друштвото се:

- Институт за земјотресно инженерство и климатски промени - Скопје

21.2 Трансакции со поврзани субјекти во земјата

Побарувањата и обврските помеѓу Друштвото и поврзаните субјекти со состојба на 31 Декември 2021 година се следните: (во 000 денари):

	Побарувања од купувачи и останати побарувања		Обврски спрема добавувачи	
	2021	2020	2021	2020
Институт за земјотресно инженерство и климатски промени - Скопје	412	-	-	-

Трансакциите со поврзаните страни се вршат по заеднички договорени услови и цени.

22. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10% и се утврдува на разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемени за непризнатите расходи и намалени за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања со кои се намалува даночната основа.

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото води судски постапки во кои се јавува како тужител од кои најзначајни се, Музеј Струмица во износ од 2.803 илјади денари, Макауc во износ од 1.091 илјади денари, УКИМ во износ од 2.000 илјади денари за утврдување право на сопственост и други.

Против друштвото се водат судски постапки пред основен граѓански суд од страна на УКИМ за утврдување на сопственичка тужба за поврат на ствар во износ од 1.500 илјади денари и од страна на Музеј Струмица за утврдување на непостоење на долг и стекнување без основ во износ од 1.325 илјади денари.

Против друштвото се води уште една судска постапка во која тужител е физичко лице за исполнување на договор во износ од 40 илјади денари.

Раководството на Друштвото нема направено проценка на идните можни потенцијални загуби во врска со ваквите судски спорови со оглед на неизвесноста на овие судски спорови.

24. ДАНОЧЕН РИЗИК

Од страна на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото нема извршено контрола врз основа на сите јавни давачки, и како последица на тоа, трансакциите на друштвото можат да бидат оспорени од страна на даночните органи и друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

25. РИЗИК НА КОРОНАВИРУСОТ COVID-19

Дејноста во која работи Друштвото не е директно засегната од импликациите предизвикани од Коронавирусот COVID-19 и поради тоа нема директни ризици кои влијаат на неговото работење.

26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Неизвесноста и ризиците што ги носи здравствената криза врз економијата и натаму се присутни и во вакви услови, засега, вниманието на раководството на Друштвото е насочено кон намалување на можните негативни ефекти.

Друштвото и понатаму внимателно ќе ги анализира тековните макроекономски параметри, ќе ги следи мерките, активностите и предвидувањата на економските авторитети и носителите на економските политики, ќе ги усогласува интерните индикатори и ќе го прилагодува своето работење на пазарните услови, со фокус кон одржување на ликвидноста и долгорочната стабилност.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за одржување и подобрување на квалитетот на своите услуги.

По 31 Декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Период

Контролор

1 2 3

0 4 0 6 7 2 5 8

5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 5 5 9 4

вид работа

Идентификационен број (ЕМЕС)

Резервни индекс

Назив на друштвото

ЗИМ "СКОПЈЕ" А.Д. СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон

Ул. Живко Чинго бр.16 Скопје

Скопје

02 3116-610

Адреса за е-пошта

info@zimad.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 6 2 7 4 9 3 2

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2021 година

(во денари)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АПГ	Број на белешка	Износ	
				Текушка година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
1.	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		17,145,407	15,263,462
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		0	0
3.	Издајоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		16,145,407	14,263,462
10.	Недвижности (011+012)	010		6,283,605	5,461,040
10.a.	Земјиште	011			
10.b.	Градежни објекти	012		6,283,605	5,461,040
11.	Постройки и опрема	013		5,270,002	5,737,422
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			

Реден бр.	ПОЗИЦИЈА	Слика на АОП	Број на биланс со	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018		4,591,800	3,065,000
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		1,000,000	1,000,000
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		1,000,000	1,000,000
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		62,895,193	65,036,222
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		0	0
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недојавени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Означ на КОД	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		44,470,355	44,968,352
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		16,419,522	25,406,716
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		1,917,656	
44.	Побарувања од државата по основ на дојдоци, придоноси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		339,095	148,121
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051		25,794,082	19,413,515
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		303,810	303,810
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		303,810	303,810
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		18,121,028	19,764,060
52.a.	Парични средства	060		1,837,726	1,562,217
52.b.	Парични еквиваленти	061		16,283,302	18,201,843
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			1,737,257
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		80,040,600	82,036,941
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		172,969,184	172,969,184
56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067+068+069+070+071+075+076+077+078)	065		62,655,524	67,884,979
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		42,841,120	42,841,120
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		21,520,318	21,520,318
63.	Законски резерви	072		13,787,846	13,787,846
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		7,732,472	7,732,472

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Означ на АОП	Број на бележица	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		3,523,541	3,375,851
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		0	147,690
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		5,229,455	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	B. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		13,680,178	11,006,490
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	592,286
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			592,286
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		13,680,178	10,414,204
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1,470,179	15,588
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		523,257	
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100		1,468,969	1,259,485
92.	Тековни даночни обврски	101		599,447	984,104
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		9,618,326	8,155,027

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Созана на АОП	број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		3,704,898	3,145,472
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		80,040,600	82,036,941
103.	V. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

Дијана Крстевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија

0102458

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

0

Потпис

Во

Скопје

На ден

28.02. 2022 година

Во

Скопје

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Борис Танески

На ден

28.02. 2022 година



Потпис

ПРЕЛОГ 2

Период

Контролор

1 2 3

0 4 0 6 7 2 5 8

5 0 0 0 0 0 0 0 8 2 5 5 9 4

Вид работа

Идентификационен број (ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото

ЗИМ "СКОПЈЕ" А.Д. СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон

Ул. Живко Чинго бр. 16 Скопје

Скопје

02 3116-610

Адреса за е-пошта

info@zimad.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 6 2 7 4 9 3 2

БИЛАНС НА УСПЕХ

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Означба на АДП	Број на сметка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		31,085,016	37,835,959
2.	Приходи од продажба	202		30,806,183	37,835,959
3.	Останати приходи	203		278,833	
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.b.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		25,938,953	35,597,274
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		2,109,093	2,484,646
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		2,022,799	784,932
11.	Останати трошоци од работењето	212		4,654,872	15,828,286
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		16,583,432	15,747,461
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		10,538,325	10,337,568

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Грчки број	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		834,358	888,972
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		4,370,637	4,127,043
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		840,112	393,878
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		521,319	751,949
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		47,438	
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		201,011	1,718,920
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		31,676	219,997
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		169,335	52,968
23.	Нереализирани добитки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			1,445,955
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		10,576,529	3,521,543
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		444,739	416,132
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		27,689	105,411

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Број на сметка	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243		10,104,101	3,000,000
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		0	436,062
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		5,229,455	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	436,062
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		5,229,455	0
40.	Данок на добивка	252			288,372
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	147,690
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		5,229,455	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		31	30
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		-5,229,455	147,690
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	147,690
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		5,229,455	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. **2021** година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Сума на АОП	Промена	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		0	147,690
2.	Загуба за годината	270		5,229,455	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на лични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на лични текови	278			
11.	Промена на ревалоризациските резерви за нетекучи средства (+/-)	279			
12.	Промена на ревалоризациските резерви за нетекучи средства (-/-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидации)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидации)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		5,229,455	147,690
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		5,229,455	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Единица на мерење	Износ	
				Тековна година	Грешходна година
1	2	3	4	5	6
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Други истражувања и експерименти, развој на природ, технички и технолошки науки ДЕЛНОСТ-

7 2 1 9

(Се назначува главната приходна шифра на делноста утврдена со ЕКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

Дијана Крстевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија

0102458

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

0

Целосен капитал на друштвото:

0

ЕМБС:

0

Потпис

Во

Скопје

На ден

28.02. 2022 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Во

Скопје

Борис Танески

На ден

28.02. 2022 година



Потпис

Годишен извештај

за работењето на ЗИМ "СКОПЈЕ" - АД Скопје за 2021 год.

1. Општи податоци

Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии "Скопје" - АД Скопје

2. Правен статус

Компанијата е акционерско друштво од 2008 година.

3. Органи на управување на друштвото се:

1. Управен одбор
2. Надзорен одбор

4. Човечки ресурси (број на вработени и квалификација НСС, ССС, ВСС, ВШС)

Вкупен број на вработени во Друштвото заклучно со 31.12.2021 година изнесува 33 од кои 18 со ВСС, 1 со ВШС, 13 со ССС и 2 со НСС.

5. Главни фактори и околности кои влијаеле на работењето на Друштвото во 2021 год.

Во текот на 2021 година Друштвото работеше во тешки вонредни услови настанати поради Корона кризата, поради што финасискиот план за 2021 година не е исполнет.

Причините за тоа лежат во постоењето на нелојална конкуренција посебно во делот на стручниот надзор и лабораториските услуги. Цените за вршење на стручен надзормногукратно се намалени во однос на реалните цени и трошоци за нивна реализација и останати се на нивото од 2020 година и пониски во однос на ланското ниво. За ваквиот пад на цените допринесуваат различни фактори но најповеќе изборот на најевтина цена при конкурирање за одредена работа при што во голем дел се занемарува квалитетот на извршената работа. Поради пандемијата од Ковид 19, се работеше во услови со скратено работно време И онлајн. Поради тоа е намален и обемот на работа.

Исто така на скоро сите објекти каде се врши стручен надзор роковите за вршење на услугите се фиксни, а најчесто доаѓа до пролонгирање на истите за кој инвеститорите не сакаат дополнително ангажирање и изработка на анекс договори.

Нелојалната конкуренција во областа на лабораториски испитувања е надополнета со фактот дека и покрај актуелните законски прописи во нашата земја сеуште се дозволува испитувањата да ги вршат неакредитирани лаборатории кои нудат многу пониски цени од реалните.

Наши најголеми партнери и понатаму остануваат фабриката за цемент "Усје" - Скопје со која непрекинато се работи на испитување и сертифицирање на нивните производи (цемент, усјемал) од 1958 год. како и "Ренова" - с. Џепчиште - Тетово чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ИПМ Вратница - Вратница чија палета на производи (малтери за надворешна и внатрешна употреба, лепаци, хидроизолации, сертификација на агрегати и сл.) исто така се испитуваат во нашите лаборатории, ВЕ Група Радовиш, Силекс неметали СТ ДООЕЛ

Од досегашните партнери редовно имаме соработка и се извршуваат услуги за Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование, Министерство за култура, Министерство за здравство, Општините Центар, Ѓорче Петров, Гази Баба, Битола, изградба на фотоволтаична централа Осломеј, Конзерваторски центар Скопје, Конзерваторски центар Гостивар, Министерство за одбрана и др.

Соработката во помал обем остваруваме и со други фирми од С.Р. Македонија како во делот на проектирање, ревизија на проектна документација така и во извршување на лабораториски услуги за истите.

Тенденцијата за соработка во доменот на проектирањето и лабораториските испитувања продолжува пред сè со странските компании, но и тука се јавува проблемот на нелојална конкуренција и намалување на реалните цени.

Во текот на 2021 година во Заводот продолжи да работи на реализација на проектот ИНОВАЗИМ (проект за примена на електрофилтерска пепел од РЕК Битола во носечки слоеви) кофинасиран од Фондот за иновации, потпишан е уште еден договор за реализација на ново проект кој ќе биде кофинасиран од Фондот за иновации.

Во текот на 2021 година се појави разлика помеѓу наплатата и побарувањата и потреба од ликвидни средства. Поради тоа компанијата дојде во ситуација да земе краткорочни кредити кои се враќаат во предвидениот рок на отплата.

6. Што превзело Друштвото да се надминат проблемите и да се зголеми обемот на работа

Превземени се активности за надминување на проблемите и зголемување на обемот на работа, што се базира на поголема и поефикасна соработка со странските инвеститори и домашните компании.

7. Политика на вложување за одржување и за подршка на успешноста на работењето на Друштвото

Во поглед на вложување за одржување и за подршка на успешноста на работењето на Друштвото, Заводот и понатаму продолжува со одржување и проширување на системите за сертификација и акредитација како на лабораторијата за градежни материјали при Институтот за материјали како и на сите системи воведени на ниво на Заводот.

Процесот за набавка на нова опрема коко што се спроведува во текот на 2021 година продолжува и во иднина со набавка на опрема за докоплетирање на постоечката опрема, набавка на нова опрема како и редовно одржување и сервисирање на постоечката опрема и тоа согласно можностите на Заводот.

8. Остварени резултати од работењето

Опис	2021	Структура %	2020	Структура %	Разлика 2021/2020	Индекс 2021/2020
Приходи од продажба	30.806	98,47	37.836	95,66	-7.030	81,42
Останати приходи	279	0,89	220	0,55	59	126,74
Приходи од финасирање	201	0,64	1.498	3,79	-1.297	1 3,41
Вкупни приходи	31.286	100	39.554	100	-8.268	79,10
Трошци за сировини и други материјали	337	0,89	346	0,89	-9	97,40
Трошоци за вработените	16.583	47,51	18.585	47,51	-2.002	87,78
Амортизација	521	0,92	752	1,92	- 231	69,28
Други трошоци	19.074	52,23	19.435	49,68	- 361	98,14
Расходи од финасирање			-	0		-
Вкупно расходи	36.515	100	39.118	100	-2.603	93,35
Добивка/Загуба	-5.229		436			
Данок на добивка	0		288			
Добивка за годината по оданочување	0		148			
Просечен број на вработени	31		30			

9. Политика на дивиденда

Во 2021 година не е исплатена дивиденда за 2020 година.

10. Извори на средства на Друштвото

Друштвото работи со средства под сопствени извори, а за надминување на проблемите со исплата на побарувањата во одредени случаи зема краткорочни кредити од банките.

11. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина

Друштвото има долгорочни кредити

12. Политика на управување со ризик

13. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Договор со Цементарница УСЈЕ - Скопје

Договор со Ренова - с. Џепчиште - Тетово

Договор со ИГМ Вратница - с. Вратница - Тетово

Договор со АД ЕСМ Скопје, Подружница Битола

Договор со ВЕ Групација Радовиш

Договор со СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ, Кратово

Договори со Град Скопје

Договор со Јавно ретпријатие за државни патишта - Скопје

Договор со Општина Центар

Договори со Министерство за транспорт и врски

Договори со Министерство за образование

Договори со Министерството за образование

Договори со Агенција за млади и спорт

14. Средства на Друштвото чија што вредност не е прикажана во Билансот на состојби

Во билансот на состојба се прикажани сите целосно отпишани средства, сите побарувања и кредити. Позајмици од други фирми и/или лица немаме.

15. Објаснување за средствата кои се прикажани во Билансот на состојба, а за кои нема сопственост (земјиште, некои права и сл.)

16. Планови за опрема и развој

За наредниот период Заводот планира доопремување на лабораториите во своите подружници во СР. Македонија, поконкретно во Охрид, Тетово, Битола и Штип, а се со цел подобро покривање-извршување на испитувачките работи, вршење стручен надзор при изведба на објекти, консултантски услуги и сл.

За наредниот период се планира унапредување и проширување на сегашната дејност преку склучување на зделки со нови партнери.

17. Информации за стекнување на сопствени удели и акции

18. Примања на секој член на одборот на директори, член на Управен одбор или на Управител

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Борис Танески	Управител		Согласно одлука на НО и Менаџерски договор
2.	Пепита Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
3.	Александра Милевска Танеска	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
4.	Борис Танески	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО
5.	Арбен Емини	Член на УО		Надоместоци за ОУ согласно одлука на НО

Со оглед на дејноста на фирмата, покрај останатите инженери и членовите на УО од Заводот имаат право да користат службени возила и мобилен телефон за потребите на исполнување на работните задачи.

19. Надоместоци на неизвршните членови на одборот на директори и на членови на надзорен одбор или на контролор

Ред. бр.	Име и Презиме	Позиција	Плата	Други надоместоци
1.	Даниел Танески	Претседател на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
2.	Љупчо Маџунков	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери
3.	Кире Секулоски	Член на НО	/	Надомест согласно одлука на собрание на акционери

Претседател на Управен одбор,
М-р Борис Танески, дипл.град.инж.

